

07-664
22.07.2011.

Во согласност со член 22 од Статутот на општина Могила (Сл.гласник на општина Могила бр.5/2006)и врз основа на член 101 од Деловодникот за работа на Советот на општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр.6/2006) се води:

ЗАПИСНИК

Од одржаната Седница на Советот на општина Могила на ден 22.07.2011 год. Со почеток од 10 часот. Присутни се 11 членови на советот на општина Могила ,Градоначалникот,правничката Николина Глиуровска,претставник за Буџет и Финансии и Кети Петрова која го води записникот.За работа на денешната седница е предложен следниот:

Дневен ред

1. Предлог – за разрешувањена претседателот на Советот на општина Могила.
2. Усвојување на записникот од последната седница на Советот одржана на ден: 20.04.2011 год.
3. Предлог – Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за квартал 1/2011 год.
4. Предлог квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Могила за квартал 2/2011 год.
5. Предлог – Одлука за трајно оттапување на таварно возило (мерцедес бенз)од општина Могила на ЗЈКП Пела Хигиена с.Добрушево општина Могила
6. Предлог – Одлука за назначување на членови на училишен одбор во ОУ Гоце Делчев Могила
7. Предлог – барање од Месната заедница с.Долно Српци.

Имаше кворум за работа,Претседателот ја отвори Седницата и го прочита предложениот дневен ред.

Дневниот ред се стави на гласање

Присутни -10

ЗА-7

Против – нема

Негласале -2

1.Предлог – за разрешување на Претседателот на Советот на општина Могила се стави на гласање

Присутни – 10

За -5

Против- нема

Воздржани -6

2.Усвојување на запиникот од последната седница се стави на гласање

Присутни – 10
За – 5
Против – 4
Воздржан -1

3.Квартален извештај 01/2011 и 02/2011 год.

Жана Лулевска образложи – од страна на комисијата за Буџет и финансии се прифаќа и се бара образложение.

Јаснина Колтовска образложи во врска со кварталните ивештаии.

Пеце Кондовски- прашува колку се потрошени за ставка (040021) за гориво? На кои невладини организации се мисли?

Градоначалникот образложи – Здружение на граѓани и на Против пожарното друштво ПЕГАЗ од Битола

Забелешка од Пеце Кондовски (Која фирма троши 100.000 денари за нафта и мисли дека се потрошени за кампањата и дека не е сериозно.

Градоначалникот образложи дека не се трошени пари за кампањата и нема да се трошат, има долг и во оваа година бидејќи се пренесува долгот, се користат средства за косачката за комбето, неколку пати Фудбалскиот клуб од с.Добрушево се носеше во Дебар и сето тоа влегуваа во оваа сума.

Пеце Кондовски - смета дека на денот за изборите било турвано бензин на сметка на општина Могила.

Точката се стави на гласање:

За -6
Против – 4
Воздржани -1

4.Кварталниот извештај за квартал 02/2011 се стави на гласање:

За -6
Против – нема
Воздржани -1

5.Предлог – Одлука за трајно отстапување на товарното возило(мерцедес бенз) од општина Могила на ЗЈКП Пела Хигиена с.Добрушево – општина Могила.

Драганчо Лазаревски бара бидејќи директорот на ЗЈКП не е присутен да се одложи точката.

Точката се стави на гласање:

За- 6
Против – нема
Воздржани – 1
Негласале -4

6.Од комисијата за членови на Училишен одбор беа предложени:

- Ацевска Анета
- Огненовски Борче

Точката се стави на гласање:

За -7
Против – нема
Воздржани нема
Негласале -4

7.Предлог – барањето од Месната заедница се стави на гласање:
За – 10

Претседателот за затвори седницата бидејќи дневниот ред е исцрпен.
Седницата заврши во 12 часот.

Записничар:
Кети Петрова

Општина Могила
Претседател на Совет
Ице Велјановски с.р